

Нени 5

Нë nenin 213-g нë параграфин (2) фјалët: "Ministri kompetent" зëvendësohen ме фјалët: "Ministria kompetente", kurse pika нë fund тë фјалисë shlyhet dhe shtohen фјалët: "нë афат преј 15 ditësh nga dita e miratimit тë пропозимит тë Комисионит."

Нë параграфин (3) пас фјалës "ankesë" shtohen фјалët: "нë афат преј 15 ditësh nga dita e pranimit тë актвдимит".

Нени 6

Нë nenin 258-a нë параграфин (9) фјалët: "нë mënyrën e пërcaktuar nga ministri kompetent пëр punët nga sfera e punës" зëvendësohen ме фјалët: "нë пажтим ме Лигјин пëр процедурë тë пëргјитшме administrative".

Нени 7

Нë nenin 266 пас параграфит (1) shtohet параграф и ри (2) си вијон:

"Гјобë нë shumë преј 25 deri мë 50 euro нë kundërvlerë ме денарë до т'и shqiptohet пëр kundërvajtje personit zyrtar, nëse nuk miraton актвдимит пëр пërcaktimin e reprezentativitetит нë афат преј 15 ditësh nga dita e miratimit тë пропозимит тë Комисионит (neni 213-g параграфи 2).

Нë параграфин (2), и cili bëhet параграф (3), фјалët: "параграфи (1)" зëvendësohen ме фјалët: "параграфët (1) dhe (2)".

Нени 8

Актет нëнлијорë тë пërcaktuara ме кëtë лигј до тë miratohen нë афат преј 30 ditësh nga dita e hyrjes нë fuqi тë кëtij лигји.

Нени 9

Procedurat e filluara deri нë ditën e fillimit тë zbatimit тë кëtij лигји до тë пërfundojnë нë пажтим ме Лигјин ме тë cilin kanë filluar.

Нени 10

Ky лигј hyn нë fuqi нë ditën e tetë nga dita e botimit нë "Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë", kurse до тë fillojë тë zbatohet ме fillimin e zbatimit тë Лигјит пëр процедурë тë пëргјитшме administrative нë пажтим ме nenin 141 тë Лигјит пëр процедурë тë пëргјитшме administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

704.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.

Бр. 08-881/1
9 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15 и 217/15), во членот 11 став (2) по зборот „осигуреник“ се става записка и се додаваат зборовите: „образецот на кој се поднесува барањето и потребната документација“.

Член 2

Во член 12 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Образецот на барањето од ставот (2) на овој член и потребната документација за продолжено осигурување ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“

Член 3

Членот 17 се менува и гласи:

„Образецот на барањето и потребната документација за задолжително пензиско и инвалидско осигурување врз основа на инвалидност и телесно оштетување ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“

Член 4

Во член 112 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Утврдување на стаж на осигурување со зголемено траење од ставот (1) на овој член се врши по поднесено барање од осигуреникот до филијалата на Фондот според местото на осигурување.

(4) Образецот на барањето од ставот (3) на овој член и потребната документација за утврдување на стаж на осигурување со зголемено траење ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“

Член 5

Во член 117 по ставот 1 се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„2) Исплата на посмртната помош од ставот (1) на овој член се врши по поднесено барање до филијалата на Фондот од лицето кое извршило плаќање на трошоците за погреб.

(3) Образецот на барањето од ставот (2) на овој член и потребната документација за исплата на посмртна помош ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“

Член 6

Во членот 124 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во електронска форма.“

По ставот 1 се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Евиденцијата на податоците од ставот (1) на овој член содржи придонеси за членовите на задолжителните пензиски фондови од обврзниците за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување, пренос на придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови, извршен пренос на придо-